



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.ф.х 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 14 јули 1988
Скопје

Број 27

Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 500 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

489.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за здравствена заштита, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 24 мај 1988 година и на седницата на Собранието на Републиката самостојно, интересна заедница за здравствена заштита, одржана на 6 јули 1988 година.

Бр. 08-2175/1
6 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85 и 50/87) во член 49 по зборовите: „но не помалку“ се додаваат зборовите: „од 70%“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

490.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 12 јули 1988, година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор целосно се ослободуваат осудените лица:

1. Ристовски Кирко Бошко од с. Брвеница,
2. Синани Синан Феим, од с. Челопек,
3. Синдраковски Киро Гоко од с. Смојмирово.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Костовски Љубомир Васко од Битола, во траење од 3 месеци,
2. Марковски Илија Никола од Битола, во траење од 3 месеци.

III

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Павловски Стјепан Антоние од Скопје, во траење од 3 месеци,
2. Јованов Стојан Роберт од Штип, во траење од 5 месеци,
3. Здравковски Благоја Зоран од с. Зелениково, во траење од 6 месеци,
4. Кадриовски Медија Кадри од Кичево, во траење од 6 месеци,
5. Додевски Благоја Јованче од Куманово, во траење од 6 месеци,
6. Митевски Викентие Крсто од с. Шлегово во траење од 6 месеци,
7. Грозданов Герасим Илија од Кавадарци, во траење од 1 година,
8. Шаќлев Јордан Трајан од Штип, во траење од 1 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-515
12 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

491.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 49/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА

1. Од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1988 година во раздел 63 позиција 600 за учество на Републиката за обезбедување на вода за пиење на населението се распоредува износ од 800.000.000 динари и тоа на:

— Општина Дебар	100.000.000 динари
— Општина Кратово	100.000.000 динари
— Општина Титов Велес	300.000.000 динари
— Општина Штип	200.000.000 динари
— Програма за долгорочно водоснабдување на СР Македонија	100.000.000 динари

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се користат за учество на Републиката во висина до 50% од средствата што ги обезбедува општината за таа намена.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат без обврска за враќање, а сразмерно на учеството на општината.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот секретаријат за финансии, а за начинот, динамиката и наменското користење на средствата Републичкиот секретаријат за финансии ќе склучи договори со општините.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1460/1
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

492.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 49/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85 и 50/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Собранието на општина Прилеп во износ од 100 милиони динари и на општината Струмица во износ од 200 милиони динари потребни за исплата на личен доход за месец јуни на вработените во органите на управата.

2. Позајмицата од точката 1 на оваа одлука општините ќе ја вратат до 30 ноември 1988 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор меѓу Собранието на општината Прилеп и општината Струмица со републичкиот секретар за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1417/1
8 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

493.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи се назначува Јаковче Дузлевски, помошник началник на Управа во Службата за државна безбедност во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во Белград.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1185/2
1 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

494.

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), а во врска со член 98 став 2 од Законот за работни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83, 3/85, 42/85, 46/86 и 43/87), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА- НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од должност републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија Ристо Петровски, поради исполнување на условите за пензија, заклучно со 26 август 1988 година, кога му престанува и работниот однос.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 17-1402/1
1 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

495.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), а во врска со член 98 став 2 од Законот за работни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83, 3/85, 42/85, 46/86 и 43/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО

1. Се разрешува од должност советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство Пано Едровски, поради исполнување на условите за пензија, заклучно со 11 август 1988 година, кога му престанува и работниот однос.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 17-1403/1
1 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

496.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), а во врска со член 98 став 2 од Законот за работни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83, 3/85, 42/85, 46/86 и 43/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕ- ГУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

1. Се разрешува од должност советник на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка Аница Хаџитосева, поради исполнување на условите за пензија, заклучно со 20 август 1988 година, кога ѝ престанува и работниот однос.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 17-1404/1
1 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

497.

Врз основа на став 4 од член 2 и алинеја 1 од член 44 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 31/84), Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА ЗА ЛОВЕЊЕ РИБА ВО РЕКИТЕ: ВАРДАР, ТРЕСКА, ЛЕПЕНЕЦ, ПЧИЊА, БРЕГАЛНИЦА И ЦРНА РЕКА

І

Заради осетно намалениот водостой на реките се забранува изловување на секаков вид риба и тоа на реките:

- Вардар, по целото течение до југословенско-грчката граница;
- Треска, од браната на езерото Матка до вливот во реката Вардар;
- Лепенец, од Генерал Јанковиќ до вливот на реката Вардар;
- Пчиња, по целото течение;
- Брегалница, од браната на акумулацијата Калиманци до вливот во реката Вардар, и
- Црна Река, по целото течение, освен акумулацијата „Тиквеш“.

Забраната ќе грае од 15 јули до 1 октомври 1988 година.

ІІ

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-1844/1
13 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Богдан Тодоровски, с. р.

498.

Врз основа на член 53 од Законот за заштита при работа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/87), Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, во согласност со Републичкиот комитет за труд, донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕТХОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ И ПОСТАПКАТА И РОКОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката и начинот на вршењето на претходните здравствени прегледи и постапката и роковите за вршење на периодичните здравствени прегледи на работниците што вршат определени работи со зголемена опасност од повреди и заболувања.

Член 2

Организацијата на здружениот труд и друга самоуправна организација и заедница (во натамошниот текст: организација) и работодавачот пред распоредувањето на работниците на работи и работни задачи со зголемена опасност од повреди и заболувања, ги упатува работниците на претходен здравствен преглед, заради утврдување на нивната здравствена и работна способност, односно психичка, физичка и друга способност за извршување на тие работи и работни задачи, во смисла на член 45 од Законот за заштитата при работа со Упат за претходен здравствен преглед — образец бр. 1, кој е составен дел на овој правилник

Член 3

Заради утврдување на здравствената, физичката и психичката способност на работникот за продолжување на работата на работи и работни задачи со зголемена опасност од повреди и заболувања и за утврдување на евентуално оштетување на здравјето на работникот од вршењето на тие работи, организацијата односно работодавачот го упатува работникот на периодичен здравствен преглед со Упат за периодичен здравствен преглед — образец бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Претходните и периодичните здравствени прегледи опфаќаат лична, семејна, социјална и работна анамнеза на работникот, сегашни тешкотии по системи, физикален преглед, лабораториски и рендгенски прегледи и посебни прегледи.

Посебните прегледи од став 1 на овој член според видот на работата и посебните услови за работа, се вршат според елементите и роковите утврдени во „Елементи на претходните и периодичните здравствени прегледи и роковите на периодичните здравствени прегледи“, кои се составен дел на овој правилник.

Член 5

Освен во роковите утврдени во член 4 став 2 од овој правилник, организацијата односно работодавачот го упатува работникот на периодичен преглед и во случај:

- ако работникот претрпел повреда на работа,
 - по прележани потешки болести, хируршки интервенции и кои можат да влијаат на здравствената, физичката и психичката способност на работникот.
- Ако се утврди заболување со исти симптоми кај два или повеќе работници кои работат на исти или слични работи и работни задачи, организацијата односно работодавачот и пред роковите од член 4 од овој правилник ќе ги упати на периодичен преглед сите работници кои работат на тие работи односно работни задачи или кои се изложени на исти штетни влијанија при работа.

Член 6

Претходните и периодичните прегледи се вршат во здравствената организација која врши дејност медицина на трудот.

Претходните и периодичните прегледи ги вршат доктори по медицина — специјалисти по медицина на трудот.

Специјалистот по медицина на трудот, по потреба при вршењето на претходните и периодичните здравствени прегледи може да бара прегледи односно мислења и од доктори на медицина од други специјалисти, од индустриски психолог, социјален работник и од други страни лица зависно од опасностите и штетностите што се јавуваат на одредени работи и работни задачи.

Член 7

По завршувањето на прегледите и испитувањата во врска со претходниот односно периодичниот здравствен преглед специјалистот по медицина на трудот дава оценка за здравствената и работната способност односно за здравствената, физичката и психичката способност на работникот, на образец бр. 3

„Извештај за претходен преглед“, односно на образец бр. 4 „Извештај за периодичен преглед“, кои се составни делови на овој правилник.

Извештајот од став 1 на овој член се доставува на организацијата односно работодавачот кој го упатил работникот на претходен односно периодичен здравствен преглед, а во случај на појава на заболување во врска со работата и на надлежната инспекција на трудот.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-436
12 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за здравство
и социјална политика,
Милован Шиковски, с. р.

Согласен:
Претседател
на Републичкиот комитет за труд
проф. д-р Тито Беличанец, с. р.

Образец бр. 1

(организација — работодавач)

(место)

_____ 198_____ год.
бр. на упатот _____

У П А Т

На претходен здравствен преглед се упатува лицето _____

(име и презиме)

роден-а _____ год. во _____

по занимање _____

(место на раѓање)

(вид и
степен на стручна подготовка)
кој-а треба да работи
на работи и работни задачи _____

со барање да се испита неговата — нејзината —

(здравствена и работна способност, односно психичка,
физичка и друга способност)

Наведените работи се извршуваат во I, II, III
смена, при што ќе се користат ДА или НЕ средства
за лична заштита.

При извршувањето на наведените работи и ра-
ботни задачи, работникот ќе биде изложен на опас-
ност од штетно влијание на _____

(обем на штетноста и опасноста)

Именованиот-та работел-а _____ не рабо-
тел-а од _____ година на ра-
боти и работни задачи _____

(назив на работните задачи)

во иста _____ друга _____

(организација — работодавач)
и при тоа бил-а изложен-а на опасности и штетно
влијание на _____

(обем на штетноста и опасноста)

(М. П.)

(потпис на овластено лице)

Образец бр. 2

_____ 19_____ год.

бр. на упатот _____

(организација — работодавач)

(место)

У П А Т

НА ПЕРИОДИЧЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД се
упатува лицето _____

(име и презиме)

роден-а _____ год. во _____

(место на раѓање)

по занимање _____

(вид и степен на стручна подготовка)
кој-а треба да работи на работи и работни задачи _____

со барање да се испита неговата _____
(здравствена,

физичка и психичка способност)

Наведените работи се извршуваат во I, II III
смена, при тоа ќе се користат ДА или НЕ средства
за лична заштита.

При извршувањето на наведените работи и ра-
ботни задачи, работникот ќе биде изложен на опас-
ност од штетно влијание на _____

(обем на штетноста и опасноста)

На претходно извршениот периодичен здравствен
преглед извршен _____ година во _____

(назив на здравствената организација)

утврдена е состојба _____

(шифра и дијагноза)

Именованиот-та до сега работел _____ не
работел од _____ година на работи и работни
задачи _____

(назив на работните задачи)

во иста _____ друга организација — рабо-
тодавач и при тоа бил изложен на опасност и штет-
но влијание на _____

(обем на штетноста на опасноста)

(М. П.)

(потпис на овластено лице)

Образец бр. 3

Дата на прегледот _____ 19_____ год.

Бр. на амбулантен протокол _____

Бр. на здравствен картон _____

(здравствена организација)

(место)

ИЗВЕШТАЈ

за извршен ПРЕТХОДЕН преглед

Според Вашиот упат бр. _____ од _____
19_____ г. извршен е преглед _____

(име и презиме)

роден-а _____ 19_____ год. по заминање

(вид и степен на стручна подготовка)

Врз основа на извршениот преглед според член 45 од Законот за заштита при работа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/87) се дава следното

М И С Л Е Њ Е

Кај именуваниот-та НЕ ПОСТОИ — ПОСТОИ патолошка состојба

(шифра на дијагноза)
која не претставува — претставува контраиндикација за работа, односно прегледаниот-та работник-чка е СПОСОБЕН — НЕ Е СПОСОБЕН за предвидените работи односно работни задачи.

Во _____

_____ 19____ год.

Бр. на упатот _____

(М. П.)

ПОТПИС

(име и презиме)

Образец бр. 4

Дата на прегледот _____ 19____ год.

Бр. на амбулантен протокол _____

Бр. на здравствен картон _____

(здравствена организација)

(место)

ИЗВЕШТАЈ

за извршен ПЕРИОДИЧЕН преглед

Според Вашиот упат бр. _____ од _____
19____ г. извршен е преглед на _____

(име и презиме)

роден-а _____ 19____ год. по занимање _____

(вид и степен на стручна подготовка)

Врз основа на извршениот преглед според член 47 од Законот за заштита при работа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/87) се дава следното

М И С Л Е Њ Е

Кај именуваниот-та НЕ ПОСТОИ — ПОСТОИ патолошка состојба

(шифра и дијагноза)

не е утврдено — е утврдено _____

Според тоа, именуваниот-та работник-чка Е — НЕ Е СПОСОБЕН-НА за работа, односно да ги извршува своите работи и работни задачи.

Во _____

_____ 19____ год.

Бр. на упатот _____

(М. П.)

ПОТПИС

(име и презиме)

Е Л Е М Е Н Т И

на претходните и периодичните здравствени прегледи и роковите на периодичните здравствени прегледи

1. РАКУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО МАШИНИ И АЛАТИ НА МЕХАНИЗИРАН ПОГОН КАДЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИМЕНИ ЗАШТИТА ОД МЕХАНИЧКА ОПАСНОСТ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски минимум
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- психолошка обработка

Рок: секој 24 месеци

2. УПРАВУВАЊЕ И РАКУВАЊЕ СО МАШИНИ НА МЕХАНИЗИРАН ПОГОН

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски минимум
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- психолошка обработка

Рок: 24 месеци

3. РАКУВАЊЕ СО КОТЛОВСКИ ПОСТРОЈКИ, КОМПРЕСОРСКИ СТАНИЦИ И ДРУГИ ЕНЕРГЕТСКИ УРЕДИ, СТАНИЦИ, САДОВИ СО КОМПРИМИРАНИ ГАСОВИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- аудиометрија
- психолошка обработка
- (ако се применува звучна сигнализација)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски минимум
- спирометрија
- аудиометрија
- одредување на шеќер во крв
- ЕКГ
- испитување на видот
- психолошка обработка

Рок: 24 месеци

4. УПРАВУВАЊЕ СО ДИГАЛКИ НА МЕХАНИЗИРАН ПОГОН

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- аудиометрија
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски минимум
- аудиометрија
- ЕКГ
- спирометрија
- испитување на видот
- психолошка обработка

Рок: 24 месеци

5. РАБОТИ НА СИГНАЛИСТИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- аудиометрија
- испитување на видот
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски минимум
- ЕКГ
- спирометрија
- шеќер во крв
- аудиометрија
- испитување на видот
- психолошка обработка

Рок: 24 месеци

6. РАКУВАЊЕ СО УРЕДИ И МАШИНИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА ЛЕСНО ЗАПАЛИВИ И ЕКСПЛОЗИВНИ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- аудиометрија
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски минимум
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- аудиометрија
- психолошка обработка

Рок: 24 месеци

7. МОНТАЖА, ОДРЖУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И УРЕДИ КАДЕ ПОСТОИ НАПОН ПОГОЛЕМ ОД 220 ВОЛТИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски минимум
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- психолошка обработка

Рок: 24 месеци

8. ИЗРАБОТКА И РАКУВАЊЕ СО ЕКСПЛОЗИВ, ПОЛНЕЊЕ И ПАЛЕЊЕ НА МИНИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски минимум
- шеќер во крв
- спирометрија
- испитување на видот
- ЕКГ
- психолошка обработка

Рок: 24 месеци

9. РАБОТА НА ПОЖАРНИКАРИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- аудиометрија
- испитување на видот
- испитување на рамнотежата
- испитување на локомоторниот систем
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораторски минимум
- Факултативно
- шеќер во крв
- ЕКГ
- спирометрија
- испитување на локомоторниот систем
- испитување на видот
- Астранд
- психолошка обработка

Рок: 24 месеци

10. РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ЛИЦА СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- аудиометрија
- испитување на видот
- испитување на локомоторниот систем
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- спирометрија
- ЕКГ
- шеќер во крв
- аудиометрија
- испитување на видот
- психолошка обработка

Рок: 24 месеци

11. РАБОТА НА ВИСОЧИНА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- испитување на рамнотежата
- аудиометрија
- функционално испитување на локомоторниот систем
- ЕЕГ
- вестибулометрија
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- спирометрија
- испитување на видот
- испитување на рамнотежата
- аудиометрија
- функционално испитување на локомоторниот систем
- ЕКГ
- вестибулометрија
- шеќер во крв
- психолошка обработка

Рок: 12 месеци

12. РАБОТИ ПРИ КОИ Е ПОТРЕБНО ТЕШКО ФИЗИЧКО ОПТЕРЕТУВАЊЕ И СТАТИЧКО НАПРЕГАЊЕ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- ЕКГ
- спирометрија
- функционално испитување на локомоторниот систем
- РТГ на рбетниот столб
- испитување на видот
- Астранд
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- ЕКГ
- спирометрија
- РТГ на рбетниот столб
- функционално испитување на локомоторниот систем
- Астранд

Рок: 12 месеци

13. РАБОТИ ВО НЕПОВОЛНИ МИКРОКЛИМАТСКИ УСЛОВИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- Астранд за високи температури
- спирометрија
- ЕКГ
- Осцилометрија
- испитување на видот
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Осцилометрија
- лабораториски минимум
- тест со ладна вода (за ниски температури)
- спирометрија
- ЕКГ
- Астранд (за високи температури)
- Електролитен статус

Рок: 24 месеци ако се обавуваат надвор од стандардите
12 месеци ако се обавуваат надвор од физиолошките граници

14. РАБОТИ ВО НЕПОВОЛНИ АТМОСФЕРСКИ УСЛОВИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- радиофотографија
- испитување на видот

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- спирометрија
- ЕКГ

Рок: 24 месеци

15. РАБОТИ ВО БУЧАВА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- спирометрија
- аудиометрија
- спец. отолошка
- т. е. аудиолошка обработка
- испитување на видот
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- аудиометрија
- спец. отолошка т. е. аудиолошка обработка
- ЕКГ

Рок: 12 месеци

16. РАБОТИ ВО УСЛОВИ НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ВИБРАЦИИ И ПОТРЕСИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- ЕКГ
- РТГ на зглобови (за ниско фреквентни вибрации)
- спирометрија
- испитување на видот
- осцилометрија
- аудиометрија
- капилатоскопија
- тест на провокација со ладна вода кај средни високи вибрации
- Астранд
- плетизмографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- спирометрија
- РТГ на зглобови (за ниско фреквентни вибрации)
- ЕКГ
- аудиометрија
- плетизмографија
- тест на провокација со ладна вода
- ЕМГ
- Астранд
- осцилометрија
- капилароскопија
- РТГ на зглобовите (секоја 2 година)

Рок: 12 месеци

17. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- број на тромбоцити — диференцијална крвна слика
- спирометрија
- испитување на видот
- испитување на очната лека
- кариограм
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- број на тромбоцити
- време на крварење
- преглед на очната лека
- капилороскопија
- кариограм
- психолошка обработка

Рок: 12 месеци

18. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- спирометрија
- радиофотографија
- испитување на видот
- ЕКГ
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- ЕКГ
- испитување на видот
- психолошка обработка

Рок: 12 месеци

19. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА НЕФИБРОГЕНА ПРАШИНА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- Астранд
- РТГ на белите дробови
- проток волумен
- спирометрија
- дистрибуција на вентилацијата
- ЕКГ
- преглед на видот

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- РТГ на белите дробови (секоја 2 година)
- лабораториски стандард
- Астранд
- фармакодинамски тестови
- спирометрија
- ЕКГ
- проток волумен
- дистрибуција на вентилација

Рок: 12 месеци

20. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ФИБРОГЕНА ПРАШИНА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- Астранд
- РТГ на белите дробови
- проток волумен
- спирометрија
- дистрибуција на вентилација
- ЕКГ
- преглед на видот

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- Астранд
- РТГ на белите дробови со оловен растер
- гасни анализи
- фармакодинамски тестови
- спирометрија
- ЕКГ
- проток волумен
- дистрибуција на вентилација
- дифузиски капацитет

Рок: 12 месеци

21. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ОРГАНСКА ПРАШИНА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- РТГ на белите дробови
- спирометрија
- ЕКГ
- преглед на видот
- алерголошко тестирање
- Астранд
- утврдување на atopски статус

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- фармакодинамски тестови
- лабораториски минимум
- гасна анализа
- РТГ на бели дробови
- алерголошко тестирање со алергени од работно место
- спирометрија
- проток волумен
- одредување на преципитански антитела и имуноглобулин
- дистрибуција на вентилација
- дифузионски капацитет
- ЕКГ
- Астранд
- Рок: 12 месеци

22. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА АЗБЕСТ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- проток волумен
- РТГ на белите дробови
- дифузион капацитет
- ЕКГ
- имуноглобулин
- спирометрија
- HLA
- Келиски елементи во експекторот
- диференцијална лимфоцитарна слика (Т, В)

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- проток волумен
- лабораториски стандард
- дифузионски капацитет
- РТГ на белите дробови
- РА и 2 профила
- имуноглобулин
- HLA
- ЕКГ
- Келиски елемент во експекторат
- спирометрија
- диференцијална лимфоцитна слика (Т, В)
- ректално туше
- фецет на скултано крварење
- ОРЛ
- офталмолог
- алвеоларен клиренс
- Рок: 12 месеци

23. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ОЛОВО И ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА НА ОЛОВОТО

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард

- спирометрија
- ЕКГ
- ДАЛК
- базофилно пунктирани еритроцити
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- уреа
- лабораториски стандард
- олово во урина со провокација
- ДАЛК
- ЕМГ
- Д-ДАЛК
- функционално испитување на црниот дроб
- копропорфирин
- базофилнопунктирани еритроцити
- еритроцитарен цинк протопорфирин
- олово во биолошки материјал
- ретикулоцити
- Рок: 12 месеци

24. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ЖИВА И ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА НА ЖИВА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- спирометрија
- испитување на видот
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- жива во биолошки материјал
- ЕЕГ
- психолошка обработка
- офталмолог

Рок: 12 месеци

25. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ХРОМ И НЕГОВИТЕ СОЕДИНЕНИЈА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- радиофотографија
- алерголошки епикутани тестови
- функционално испитување на црниот дроб
- испитување на видот

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- алерголошки епикутани тестови
- спирометрија
- хром во биолошки материјал
- цитолошки преглед на спутум
- функционално испитување на црниот дроб
- Рок: 12 месеци

26. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА КАДМИУМ

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- ЕКГ
- радиофотографија
- испитување на видот

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
 - БЕТА 2 микроглобулин во урината
- спирографија
- тест со трихлороцентна киселина (за детекција на нискомолекуларна протенурија)
 - РТГ на долги коски и карлица
 - ЕКГ
- кадмиум во биолошки материјал
- уреа

Рок: 12 месеци

27. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА МАНГАН И СОЕДИНЕНИЈА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- спирографија
- радиофотографија
- испитување на видот
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- спирографија
- ЕКГ
- функционално испитување на црниот дроб
- манган во биолошки материјал
- психолошка обработка

Рок: 12 месеци

28. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА НИКЕЛ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- спирографија
- ЕКГ
- епикутани алергиски тестови
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
 - епикутани алерголошки тестови
- 5 ОН индолцентна киселина во урина
- цитолошки преглед на секрет од параназални шуплини и спутум
- никел во биолошка материја
 - РТГ на синуси
- ЕКГ
- спирографија
- РТГ на белите дробови (секоја трета година)

Рок: 12 месеци

29. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ЦИНК И СОЕДИНЕНИЈА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- ЕКГ
- спирографија
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- протеинограм
- лабораториски минимум
- цинк во биолошки материјал

Рок: 12 месеци

30. РАБОТИ ПРИ КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ВАНАДИУМ, СЕЛЕН И ПЛАТИНА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- спирографија
- функционално испитување на црниот дроб (при експозиција на селен)
- испитување на видот
- алерголошко тестирање (латина)
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- спирографија
- одредување на селен и ванадиум во биолошки материјал
- алерголошко тестирање (латина)
- функционално испитување на црниот дроб (селен)

Рок: 12 месеци

31. РАБОТИ ПРИ КОИ ШТО РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА АРСЕН И СОЕДИНЕНИЈА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- спирографија
- радиофотографија
- испитување на видот

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- спирографија
- одредување на арсен во биолошки материјал
- ЕМГ

Рок: 12 месеци

32. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ГАСОВИТИ ИРИТАНСИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- спирографија
- ЕКГ
- Бронхопровокациони тестови
- испитување на видот
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- спирографија
- МЕТ хемоглобин во крвта (нитрозни гасови)
- ЕКГ

Бронхопровокационен тест

Рок: 12 месеци

33. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ФЛУОР И НЕГОВИТЕ СОЕДИНЕНИЈА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- спирограм
- ЕКГ
- бронхопровокациони тестови
- радиофотографија
- испитување на видот

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
 - лабораториски минимум
 - бронхопровокациони тестови
 - спирограм
 - ренгден графика на долги коски
 - флуор во биолошки материјал
 - калциум во крв
- Рок: 12 месеци

34. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ЈАГЛЕНМОНОКСИД

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- ЕКГ
- радиофотографија
- Астранд
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
 - лабораториски минимум
 - ЕКГ
 - јагленмоноксид во крв
 - ЕЕГ
 - психолошка обработка
 - Астранд
- Рок: 12 месеци

35. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ЦИЈАНОВОДОРОД

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- ЕКГ
- радиофотографија
- спирометрија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
 - лабораториски минимум
 - спирометрија
 - роданиди во урина
 - ЕКГ
 - психолошка обработка
- Рок: 12 месеци

36. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ЈАГЛЕНДИСУЛФИД

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- ЕКГ
- спирометрија
- функционално испитување на црниот дроб
- преглед на видот
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- ЕКГ
- ЕМГ
- спирометрија
- осцилометрија
- функционално испитување на црниот дроб
- капилатоскопија
- јодазиден тест
- холестерол
- психолошка обработка

Рок: 12 месеци

37. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА КИСЕЛИНИ И БАЗИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- спирометрија
- ЕКГ
- испитување на видот
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- спирометрија
- ЕКГ

Рок: 12 месеци

38. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ОРГАНОФОСФОРНИ И КАРБАМАТНИ ПЕСТИЦИДИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- радиофотографија
- функционално испитување на црниот дроб
- холинестераза

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- спирометрија
- холинестераза

Рок: 12 месеци

39. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ОРГАНОХЛОРИНИ И ДРУГИ ПЕСТИЦИДИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- функционално испитување на црниот дроб
- спирометрија
- радиофотографија
- ЕЕГ
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- функционално испитување на црниот дроб
- спирометрија
- уреа
- диференцијална крвна слика

- одредување на пестициди односно нивни метаболити во биолошки материјал
 - психолошка обработка
 - ЕЕГ
- Рок: 12 месеци

40. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА МЕТИЛ АЛКОХОЛ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски преглед
- спирометрија
- ЕКГ
- преглед на видот
- функционално испитување на црниот дроб
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- функционално испитување на црниот дроб
- метилалкохол во крв
- мравља киселина во урина
- ЕКГ

Рок: 12 месеци

41. РАБОТИ НА КОИ ШТО РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА АЛДЕХИДИ, КЕТОНИ И ГЛИКОЛИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- функционално испитување на црниот дроб
- преглед на видот
- спирометрија
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
 - лабораториски стандард
 - спирограм
 - функционално испитување на црниот дроб
 - метаболити во биолошки материјал во зависност од соединението
- Рок: 12 месеци

42. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА БЕНЗЕН, ХОМОЗОЛИ И ДЕРИВАТИ НА БЕНЗЕНОТ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- функционално испитување на црниот дроб
- спирометрија
- радиофотографија
- испитување на видот
- диференцијална крвна слика
- тромбоцити
- време на крварење и коагулација
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
 - лабораториски стандард
 - диференцијална крвна слика
 - тромбоцити
 - време на крварење и коагулација
 - функционално испитување на црниот дроб
 - фенолни киселини во урина
 - хипурна киселина во урина (за хомозоли на бензин)
 - метаксемоглобин во крв (за деривати на бензен)
 - хајнцови телца
 - паранитрофеноли во урина
 - психолошка обработка
- Рок: 12 месеци

43. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ХЛОРИРАНИ ДЕРИВАТИ НА АЦИКЛИЧНИ ЈАГЛЕНОРОДНИ СОЕДИНЕНИЈА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- функционално испитување на црниот дроб
- ЕКГ
- спирометрија
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
 - лабораториски минимум
 - функционално испитување на црниот дроб
 - ЕКГ
 - невропсихијатар
 - ЕЕГ
 - метаболити во урина во зависност од соединението
 - психолошка обработка
- Рок: 12 месеци

44. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА АЛИФАТИЧНИ ЈАГЛЕНОВОДОРОДИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- диференцијална крвна слика
- спирометрија
- ЕКГ
- функционално испитување на црниот дроб
- испитување на видот
- радиофотографија
- психолошка обработка

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
 - лабораториски минимум
 - функционално испитување на црниот дроб
 - ЕКГ
 - спирометрија
 - психолошка обработка
- Рок: 12 месеци

45. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ХЕМИСКИ СУПСТАНЦИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА ВЕШТАЧКИ СМОЛИ И ПЛАСТИЧНИ МАСИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- спирометрија
- испитување на видот
- функционално испитување на црниот дроб
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- алерголошки тестирање
- лабораториски стандард
- метаболити во биолошки материјал
- спирометрија
- функционално испитување на црниот дроб
- кариограм

Рок: 12 месеци

46. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ПРАШИНА ОД ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- Факултативно
- лабораториски стандард
- спирографија
- испитување на видот
- радиофотографија

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- спирографија
- функционално испитување на црниот дроб
- испитување на видот
- метхемоглобин во крв (азотни губриња)
- РТГ на долги коски (суперфосфат)

Рок: 12 месеци

47. РАБОТИ НА КОИ РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА ВИНИЛ ХЛОРИД МОНОМЕР

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- осцилографија
- лабораториски стандард
- функционално испитување на црниот дроб
- плетизмографија
- спирографија
- Факултативно
- испитување на видот
- капилароскопија
- радиофотографија
- тест со ладна вода

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- функционално испитување на црниот дроб
- плетизмографија
- осцилографија
- тиодигликолна киселина во урина
- капилароскопија
- епикутани тестови
- РТГ на дистални фаланги при работа на автоклав на секои 24 месеци
- скелетна радиографија на црниот дроб

Рок: 12 месеци

48. РАБОТИ НА КОИ ШТО РАБОТНИКОТ Е ИЗЛОЖЕН НА БИОЛОШКИ АГЕНСИ

ПРЕТХОДЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски стандард
- спирографија
- радиофотографија
- испитување на видот — останато према видот на биолошка штетност

ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

- клинички преглед
- лабораториски минимум
- останато према видот на биолошката штетност

Рок: 12 месеци

508.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет, на XIV-та седница, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА III ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Основи на постапките од авторот Горѓи Глигоров, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1988 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03/155/1

27 јуни 1988 година

Скопје

Републички педагошки совет

Претседател,

проф. д-р Томе Саздов, с. р.

509.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет, на XIV-та седница, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ПРИМЕНЕТ СОФТВЕР ЗА IV ГОДИНА НА МАТЕМАТИЧКО-ИНФОРМАТИЧКАТА СТРУКА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Применет софтвер за IV година на математичко-информатичката струка од авторите Димитар Битраков и Методија Трајковски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1988 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-156/1

27 јуни 1988 година

Скопје

Републички педагошки совет

Претседател,

проф. д-р Томе Саздов, с. р.

510.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет, на XIV-та седница, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА I ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Електрични материјали за I година од авторите инж. Ванчо Ивановски и Зоран Угуровски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1988 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.
3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-157/1
27 јуни 1988 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р **Томе Саздов**, с. р.

511.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет, на XIV-та седница, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ АНАТОМИЈА И ТЕХНИЧКИ СВОЈСТВА НА ДРВОТО ЗА I ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот *Анатомия и технички својства на дрвото* од авторот дипл. инж. *Селма Тасло-иман*, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1988 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-158/1
27 јуни 1988 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р **Томе Саздов**, с. р.

512.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет, на XIV-та седница, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ДЕНДРОЛОГИЈА ЗА I ГОДИНА НА ШУМАРСКА И ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА СТРУКА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот *Дендрологија за I година на шумарска и дрвопреработувачка струка* од авторот д-р инж. *Александар Андоновски*, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1988 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-159/1
27 јуни 1988 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р **Томе Саздов**, с. р.

513.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет, на XIV-та седница, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ СО МАШИНСТВО

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот *Технологија на конфекционирање со машинство* од авторот дипл. инж. *Станојко Дејановски*, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1988 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-160/1
27 јуни 1988 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р **Томе Саздов**, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР- ЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

514.

Врз основа на член 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74) и член 2 став 3 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86 и 20/88), Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 1 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕФИНИТИВНИОТ ГОДИ- ШЕН ИЗНОС НА СРЕДСТВА ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИ- ОТ ЗАЕМ НА СТОПАНСТВОТО НА СР МАКЕДОНИ- ЈА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Дефинитивниот годишен износ на средства од задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година за 1986 година се утврдува на 3.978,8 мил. динари.

Член 2

Средствата од претходниот член на оваа одлука ќе се обезбедат со уплатување на задолжителен заем од страна на организациите на здружен труд во Републиката по стапките утврдени со т. 1 од Одлуката за утврдување на стапките по кои обврзниците го плаќаат задолжителниот заем за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година.

Издавањето на обврзници за уплатените средства според оваа одлука како и пресметувањето на каматата и рокот за враќање ќе се врши според одредбите на член 6 од Законот за задолжителниот заем.

Член 3

Средствата што ќе се остварат според оваа одлука претставуваат постојани средства на Републичкиот фонд и ќе се употребат како учество во кредитирањето на инвестиционите зафати во стопанството на недоволно развиените краишта.

Член 4

Кредитните средства од претходниот член ќе им се одобруваат на организациите на здружен труд — носители на инвестиционите зафати во стопански недоволно развиените краишта, според условите утврдени во Одлуката за поблиските услови за давање кредити и начинот на користење на средствата од Републичкиот фонд што ќе се формираат на кредитна основа во периодот од 1986 до 1990 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 02-322/1

5 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Управниот одбор на фондот,
Дургут Едиповски, с. р.

515.

Врз основа на член 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74) и член 5-а став 2 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86 и 20/88), Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 1 јули 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ НА СТОПАНСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Валоризираната аконтација на задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд

за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година за 1987 година се утврдува на износ од 8.222,2 мил. динари.

Член 2

Средствата од претходниот член на оваа одлука ќе се обезбедат со уплатување на задолжителен заем од страна на организациите на здружен труд во Републиката по стапките утврдени со т. 1 од Одлуката за утврдување на стапките по кои обврзниците го плаќаат задолжителниот заем на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 21/88).

Издавањето на обврзници за уплатените средства според оваа одлука, како и пресметувањето на каматата и рокот за враќање ќе се вршат според одредбите на член 6 од Законот за задолжителниот заем.

Член 3

Средствата што ќе се остварат според оваа одлука претставуваат постојани средства на Републичкиот фонд и ќе се употребат како учество во кредитирањето на инвестиционите зафати во стопанството на недоволно развиените краишта.

Член 4

Кредитните средства од претходниот член ќе им се одобруваат на организациите на здружен труд — носители на инвестиционите зафати во стопански недоволно развиените краишта, според условите утврдени во Одлуката за поблиските услови за давање кредити и начинот на користење на средствата од Републичкиот фонд што ќе се формираат на кредитна основа во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 26/86 и 41/86).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 02-321/1

5 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Управниот одбор на фондот,
Дургут Едиповски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

212.

Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спогодба за изедначување на критериумите и висината на учеството во опремувањето на новородено дете и посебниот додаток во СРМ и член 47 од Статутот на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на седницата од 5 јули 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК (ПРВО УСОГЛАСУВАЊЕ)

Член 1

Висината на посебниот додаток утврден со Одлука донесена од Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образова-

ние и општествена заштита на децата бр. 11-304/10 од 22 март 1988 година, се валоризира со 11,12% заради усогласување со тековниот пораст на личните доходи во СРМ.

Член 2

Валоризираниот износ на посебниот додаток ќе се исплати во висина на едномесечен износ за секое дете кое се стекнало со посебен додаток од 1 април 1988 година.

Член 3

Исплатата на утврдениот износ од член 2 на оваа одлука ќе ја извршат општинските заедници од тековниот прилив на средствата за оваа намена во месец јули заедно со редовната исплата на посебниот додаток.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-838/9

5 јули 1988 година

Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

213.

Врз основа на член 47 став 1, точка 5 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 10/87) Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на седницата одржана на 5 јули 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1988 ГОДИНА (ПРВО УСОГЛАСУВАЊЕ)

Член 1

Посединечниот износ на додаток на деца утврден за 1988 година се валоризира со 11,12%, заради усогласување со тековниот пораст на личниот доход во СР Македонија.

Член 2

Валоризираниот износ на додаток на деца, ќе се исплати во висина на едномесечен редовен износ за секое дете кое било корисник на додаток на деца во месец август 1988 година.

Член 3

Исплатата на утврдениот износ од член 2 на оваа одлука ќе се изврши во месец август 1988 година заедно со редовната исплата на додаток на деца во овој месец, од тековниот прилив на средствата за оваа намена.

Исплатата ќе ја спроведат стручните служби на општинските СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, без донесување на посебни решенија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-838/4
5 јули 1988 година
Скопје

Претседател,
Павелина Василева, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ГРАД СКОПЈЕ

214.

Врз основа на член 54 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85 и 50/87) и член 107 од Статутот на Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 31 мај 1988 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

1. БОВЕДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува составот, надлежноста и начинот на работа на лекарските комисии на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје (во натамошниот текст: Здружена градска заедница).

Член 2

Во Здружената градска заедница се образуваат лекарска комисија и комисија на лекари вештачи

како стручно медицински органи за давање наод и мислење во постапката за остварување на правата од здравствената заштита во случаите кога е тоа предвидено со Закон, Статутот на Здружената градска заедница и другите самоуправни општи акти донесени врз основа на Законот и Статутот.

Во Заедницата за оценка на оправданоста за изработка на забно-протетски работи пред истекот на рокот утврден со самоуправниот општ акт се образува и забно-лекарска комисија.

Во Заедницата може да се формираат и други лекарски комисии за определени специјалности (за ортопедски и други помагала).

II. СОСТАВ НА КОМИСИИТЕ

Член 3

Лекарските комисии се организираат во состав на заедничката стручна служба на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита и пензиско инвалидоко осигурување во Скопје (Заедничка стручна служба).

Лекарските комисии, Комисијата на лекари вештачи и забно-лекарските комисии (комисии) се состојат од претседател и два члена.

Член 4

Изборот на претседателот и членовите на комисиите како и бројот на лекарските комисии во зависност од обемот на работата се утврдува со самоуправниот општ акт на Заедничката стручна служба.

Стручно административните работи на лекарските комисии ги врши работник на Заедничката стручна служба.

Посебни услови за вршење на работите и работните задачи на претседател и членови на лекарските комисии и за вршење на стручно административните работи на лекарските комисии се утврдуваат со самоуправниот општ акт на Заедничката стручна служба.

III. НАДЛЕЖНОСТ НА КОМИСИИТЕ

1. Лекарска комисија

Член 5

Лекарската комисија на Здружената градска заедница во постапката за остварување на правата од здравствена заштита како првостепен орган дава наод и мислење за:

1. привремената спреченост за работа по истекот на 30 дена непрекинато боледување;

2. привремената спреченост на работи поради нега на член на потесно семејство постар од 1 година а помлад од 15 години по навршени 15 дена непрекината спреченост за работа;

3. спреченост за работа поради нега на член од потесно семејство постар од 15 години, по навршени 7 дена непрекината спреченост за работа;

4. работа со скратено работно време на работникот кога во текот на лекувањето се утврди дека неговата здравствена состојба е подобрена и дека таквата работа би била корисна за воспоставување на полна работна способност;

5. работа од 4 часа дневно на работник жена, односно таткото посвоителот на дете или лице кое негува дете до 3 годишна возраст ако е неопходна продолжена нега со оглед на општата состојба и здравјето на детето;

6. ослободување од ноќна работа на корисник на здравствена заштита во случај кога ноќната работа може да му ја влоши здравствената состојба;

7. одложување на упатување на корисник на здравствена заштита на инвалидска комисија по предлог на лекар посединец во случај на непрекината спреченост за работа 12 месеци или со прекини 18 месеци, а најдолго до 24 месеци;

8. упатување на лекување на корисник на здравствена заштита во здравствена организација надвор од подрачјето на Здружената градска заедница под услови определени со самоуправниот општ акт на Здружената градска заедница;

9. привремена спреченост за работа поради придружување на потесен член на семејството упатен на лекување од лекарската комисија надвор од подрачјето на Здружената градска заедница, како и за време на стационарно лекување на член на потесно семејство во случаи определени со самоуправните општи акти на Здружената градска заедница;

10. упатување на продолжено лекување и рехабилитација со примена на природни фактори во лекувањето под услови утврдени со самоуправниот општ акт на Здружената градска заедница;

11. одлучување за видот на превозното средство што ќе го користи корисникот на здравствена заштита како и неговиот придружник (доколку е определен) во случај на упатување на лекување и продолжено лекување и рехабилитација во здравствена организација надвор од подрачјето на Здружената градска заедница;

12. признавање на трошоци за лекување надвор од подрачјето на Здружената градска заедница или во странство врз основа на оценката за итноста и оправданоста на лекувањето;

13. здравствената состојба на корисници на здравствена заштита што заминуваат на работа во странство (деташирани работници) и на членовите на нивните семејства што патуваат со нив како и на корисниците на здравствената заштита кога заминуваат на привремен престој во странство, годишни одмори, службен пат и слично;

14. привремена спреченост за работа на работници на привремена работа во странство, здравствено осигурени кај странски работодавачи што престојуваат на подрачјето на Здружената градска заедница, кога ќе бидат упатени од Заводот за трудова медицина по навршени 30 дена спреченост за работа поради болест;

15. привремената спреченост за работа односно работната способност на корисник на здравствена заштита кога тоа ќе го побара работната организација во која е вработен, приватниот работодавач или Заедничката стручна служба;

16. оправданоста од изработка на ортопедски и други помагала и санитарни справи пред истекот на рокот на нивното траење;

17. користење на ортопедски помагала санитарна справа и очни и слушни помагала кои не се утврдени со самоуправен општ акт на Републиката заедница за здравствена заштита, во случај кога постои медицинска индикација, а врз основа на предлог на конзилиум на лекари специјалисти од соодветна специјалност;

18. користење на бифокални очила, лентикуларни и пластични стакла;

Лекарските комисии вршат и други работи што со Закон, Статут и други самоуправни општи акти на Здружената градска заедница ќе бидат ставени во надлежност.

Член 6

Лекарската комисија во постапката за остварување на одредени права од здравствената заштита одлучува како второстепен орган по приговорите на корисниците на здравствената заштита изјавени против мислењето и оценката на лекарските комисии на здравствените организации за привремената спреченост за работа на корисникот на здравствената заштита во непрекинато траење од 16—30 дена.

2. Комисија на лекари вештаци

Член 7

Комисијата на лекари вештаци во постапката за остварување на одредени права од здравствената заштита по правило одлучува како второстепен орган.

Комисијата на лекари вештаци одлучува како второстепен орган по сите приговори изјавени против наодите и мислењата на лекарската комисија.

Член 8

Комисијата на лекари вештаци одлучува како првостепен орган за постоење на медицински индикации за користење на контактни леки.

Комисијата на лекари вештаци ако го измени мислењето и оценката на лекарската комисија по повод изјавениот приговор и на корисникот на здравствена заштита му го продолжи боледувањето одлучува по секој понатамошен предлог на лекарот-поединец за продолжување на боледувањето без претходно изјаснување на лекарската комисија.

Член 9

Оценката и мислењето на Комисијата на лекари вештаци е конечна.

3. Забноелекарска комисија

Член 10

Забноелекарската комисија по упат на лекар стоматолог или по повод изјавен приговор на корисник на здравствена заштита одлучува за оправданоста за изработка на нови забнопротетски работи пред истекот на роковите утврдени со соодветни општи акти за остварување на правата на забнопротетски помагала.

IV. РАБОТА НА КОМИСИИТЕ

Член 11

Лекарските комисии работат врз основа на Законот, Статутот на Здружената градска заедница, овој Правилник и други самоуправни општи акти на Здружената градска заедница и прописите од областа на пензиското и инвалидското осигурување кои се однесуваат за работа на лекарските комисии.

Член 12

Лекарските комисии работат и одлучуваат во полн состав.

Член 13

Лекарските комисии своите наоди, оценки и мислења ги даваат врз основа на непосреден лекарски преглед на корисникот на здравствената заштита и врз основа на стручно медицинската документација.

Наодите, оценките и мислењата од претходниот став се утврдуваат со мнозинство на гласови на членовите на комисиите.

Член 14

Со работата на лекарската комисија раководи и за нејзината работа е одговорен претседателот на Лекарската комисија.

Со работата на сите лекарски комисии што одлучуваат во прв степен раководи раководителот на лекарските комисии кој ја организира и координира нивната работа и врши други работи утврдени со општ акт на Заедничката стручна служба.

Член 15

Во постапката за остварување на правата од здравствената заштита комисијата на лекари вештаци како второстепен орган работи врз основа на приговор изјавен од корисник на здравствена заштита против мислењето, наодот и оценката на лекарската комисија.

Член 16

Корисникот на здравствена заштита има право на приговор против наодот и оценката на лекарската комисија во рок од 3 дена од денот на соопштувањето на оценката на лекарската комисија.

Приговор од претходниот став се поднесува непосредно до Комисијата на лекари вештаци со на-

ведување на причините односно околностите поради кои корисникот на здравствената заштита смета дека наодот и оценката на лекарската комисија е несправеден.

Член 17

Наодите и оценките за работа од својот делокруг лекарската комисија, односно комисијата на лекари вештачи се должни да ги дадат во писмена форма и да ги соопштат на корисникот на здравствена заштита.

Лекарската комисија, односно Комисијата на лекари вештачи за наодот и оценката по секој конкретен случај писмено го известува избраниот лекар — поединец, лекарската комисија против чија оценка е изјавен приговорот, организацијата на здружениот труд во која е вработен корисникот на здравствената заштита односно приватниот работодавач и Заседничката стручна служба.

Член 18

Лекарските комисии односно Комисијата на лекари вештачи води дневник за својата работа во текот на една календарска година.

Во дневникот редоследно се внесуваат податоци според пропишаниот образец.

Член 19

Внесувањето на податоците отпочнува првиот работен ден во годината и завршува последниот работен ден во годината на подвргнати и нумерирани страници што на комисиите им ги предава раководителот на лекарската комисија.

Претседателот на секоја лекарска комисија односно на Комисијата на лекари вештачи со заведувањето на последниот случај во последниот работен ден го заклучува годишното работење на комисијата одбележувајќи го првиот и последниот број во дневникот и го заверува со свој потпис и печат.

Член 20

Дневниците за работа на лекарските комисии се чуваат 10 години.

Член 21

Лекарската комисија, односно Комисијата на лекари вештачи секоја година поднесуваат извештај за својата работа до Советот на работната заедница на Здружената градска заедница.

Лекарската комисија, односно Комисијата на лекари вештачи се должни повремено да поднесуваат информации до Собранието на Здружената градска заедница за прашања и проблеми по работата од својата надлежност.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за составот и начинот на работа на лекарските комисии бр. 02-15512/1 од 6 јуни 1972 година објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 21/72.

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-5128/10
31 мај 1988 година
Скопје

Претседател,
прим. д-р Ксенија Беговиќ — Груевска, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 582 од 18. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1739-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за патишта на општината Гази Баба, ц. о., Скопје, булевар „Југославија“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Блажевски Андреја, секретар, а се запишува новиот застапник Кодевски Миливој, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 582/88. (162)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 581 од 16. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-151-0-0-0, го запиша во судскиот регистар укинувањето на привремените мерки и промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Лирија“, Ц. О., Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 94, со следните податоци: Се брише привремената управа и досегашниот застапник Шеху Азис, претседател на привремениот одбор, а се запишува новиот застапник Хаскај Бајрам, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 581/88. (163)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 545 од 16. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-168-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Зоолошката градина „Скопје“, Ц. О., Скопје, бул. „Илинден“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Нада Пандевока, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Иван Лазовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 545/88. (164)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 377 од 20. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2216-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата Земјоделска задруга „Гајре“, О. Суп. О. — с. Гајре — Тетово, под фирма: Земјоделска задруга „Гајре“, О. Суп. О. — с. Гајре, Тетово. Задругата е основана со Самоуправна спогодба за здружување во земјоделска задруга бр. 7 од 6. III. 1988 година.

Основачи на задругата се: Салихи Хабибе, Алими Халиме, Фетахи Хисен, Абазџи Шефки, Мемети Малиќ, Бакија Шабан, Хасипи Хасип, Исџами Шериф, Ибраими Ферит, Беадини Незафет, Исџами Мустафа, Ибраими Ибраим, Халими Хазби, Љазими Бешир и Селмани Месут, сите од с. Гајре — Тетово.

Основни дејности: земјоделско производство; полјоделство; овоштарство; сточарство; земјоделски услуги на растителни производи; земјоделски услуги за сточарство; откуп и промет на сите видови земјоделски производи, жива стока и сточни производи и земјоделски аптеки.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица земјоделската задруга одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата супсидијарно емчат и здружените задругари во висина на петкратната вредност на здружениот влог кој внесува 50.000 динари, за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Хисен Фетахи, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 377/88. (165)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 476 од 22. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-687-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување — привремен управник на Основното училиште „Јета е ре“, Ц. О., с. Шипковица, Тетово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Садри Салихи, привремен управник, а истовремено се бришат и привремените мерки.

Се запишува новиот застапник Хајри Исени, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 476/88. (166)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 466 од 23. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-2051-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето кон здружување на Занајтчиската услужна задруга „Металопластика“, Р. О., Скопје, булевар „Партизански одреди“ бр. 18, СО Центар, со следните податоци: Се запишува пристапувањето кон здружување на нови членови-занајтчи и тоа: Павлова Јанакијевиќ Софија, Петковски Јован, Јанковски Љупчо, Велевски Никола, во Занајтчиската услужна задруга „Металопластика“, Р. О., Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 466/87. (120)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 467 од 23. IV. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-2051-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на членовите на задругата поради истапување со следните податоци: Се запишува бришењето од членство на членовите Спасов Спасе, Петковски Јове, Петровски Раде и Куртеш Реџеп, поради истапување од Занајтчиската услужна задруга „Металопластика“, Р. О., Скопје, булевар „Партизански одреди“ бр. 18 СО Центар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 467/87. (121)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 107 од 8. IV. 1988 година, на регистарска влошка бр. 540-12 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ Работна организација за основно образование и воспитание „11 Октомври“ Битола, ООЗТ — ЦОУ „Гоце Делчев“ — Битола, со следните податоци: Лице овластено за застапување на ООЗТ е Стаматов Манте, в. д. индивидуален работороводен орган, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Миладинов Благој.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 107/88. (126)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 520 од 13. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1420-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за вработување со Ц. О., Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 167, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Божин Јовановски, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Младеновски Благој, в. д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 520/88. (150)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението, Срег. бр. 89 од 28. III. 1988 година, на регистарска влошка бр. 40 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за вработување — Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Цветкоски Димче, в. д. секретар, без ограничување.

Му престанува овластувањето на Илија Цветаноски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 89/88. (145)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Аџиев Васко, с. Пирава, Валандово. (1673)

Воена книшка на име Муса Алити, с. Доброште, Тетово. (1675)

Работна книшка на име Љубомир Митевски, Куманово. (1683)

Работна книшка на име Агим Садикоски, Македонски Брод. (1685)

Одобрение бр. 13-1094/87 на име Јумни Исмаили, Тетово. (1694)

Работна книшка на име Јулијана Стаменковска, Кочани. (1703)

Работна книшка на име Драган Стојановиќ, Куманово. (1714)

Воена книшка на име Теваби Далипоски, с. Калишта, Струга. (1715)

Работна книшка на име Скендер Бектеши, Тетово. (1726)

Работна книшка на име Димитрошка Стоилкова, Кочани. (1734)

Работна книшка на име Сузана Петковска, Куманово. (1753)

Работна книшка на име Сафет Демировиќ, Титов Велес. (1762)

Работна книшка на име Тасо Усинов, Неготино. (1790)

Работна книшка на име Слабан Стојчевиќ, Куманово. (1790)

Работна книшка на име Исниф Елмазоски, Струга. (1791)

Работна книшка на име Пајазит Дервиши, Струга. (1791)

Работна книшка на име Кенан Мерсини, Струга. (1791)

Работна книшка на име Нафи Беадини, Тетово. (1817)

Лична карта на име Нафи Беадини, Тетово. (1817)

Работна книшка на име Виолета Петрова, Кочани. (1817)

Сервисна книшка, издадена од РО за промет „Застава“ — Скопје на име Борислав Милков, Скопје. (1820)

Чекови од бр. 1373411 до 1373420 со бр. на тековна сметка 40100-620-37-00, издадени од Југобанка — Скопје на име Димоски Кочо, ул. „Брана Гилева“ бр. 47, Горче Петров, Скопје. (1820)

Работна книшка на име Зоран Стојанов, Кратово. (1820)

Работна книшка на име Агим Садикоски, Струга. (1820)

Одобрение бр. 12-1812 од 4. VI. 1984 год. за основање на продавница за промет на мало со зеленчук и овошје, издадено од Собранието на општина Центар — Скопје на име Енвер Османи, Скопје. (1863)

Работна книшка на име Беадин Фазлија, Куманово. (1863)

Работна книшка на име Имет Авдија, Куманово. (1867)

Работна книшка на име Добре Столески, Македонски Брод. (1867)

Работна книшка на име Стојан Томов, Радовиш. (1898)

Работна книшка на име Ангула Аслани, Скопје. (1898)

Работна книшка на име Беадин Зекири, Куманово. (1898)

Работна книшка на име Икмет Мамуди, Струга. (1904)

Воена книшка на име Беадин Асанов, Кавадарци. (1904)

Работна книшка на име Сефедин Даути, Тетово. (1904)

Работна книшка на име Веби Етеми, Тетово. (1904)

Врз основа на член 13 став 5 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77), претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

СПИСОК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА КОИ КЕ ВРШАТ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОСЕВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕ, ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШУМСКО СЕМЕ И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ПОВЕКЕГОДИШНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА

Во Списокот на организациите на здружениот труд за заштита на растенијата кои ќе вршат задолжителни здравствени прегледи на земјоделски посеви за производство на семе, објектите за производство на шумско семе и објектите за производство на саден материјал на повеќегодишни земјоделски и шумски растенија („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) под I по точката 5 се додава нова точка 6 која гласи:

„6 — РО Земјоделски факултет ООЗТ Институт за поледелство и градинарство — Одделение за здравствена контрола над производството на земјоделско семе за земјоделски посеви за производство на житни, фуражни, индустриски и градинарски култури“.

Бр. 10-1449/2

29 јуни 1988 година

Скопје

Од Републичкиот комитет за земјоделство
шумарство и водостопанство

ОБЈАВА

Врз основа на член 35 од Општествениот договор за измени и дополнување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправни уредувања на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи („Службен весник на СРМ“ бр. 18/87), Координациониот одбор

ОБЈАВУВА

планиран елемент за примена на мерилата за распоредување на чистиот доход во периодот јануари — септември 1988 година

1. Просечниот месечен пресметан чист личен доход по работник, без средства за непосредна заедничка потрошувачка, изнесува 243.000 динари.

Координационен одбор
Претседавач,

Софија Тодорова, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
489. Закон за изменување на Законот за здравствена заштита — — — — —	581
490. Одлука за помилување на осудени лица	581
491. Одлука за користење на средствата на Републичкиот буџет за 1988 година —	581
492. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија —	582
493. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи	582

494. Решение за разрешување од должност републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — —	582
495. Решение за разрешување од должност советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство — — — — —	582
496. Решение за разрешување од должност советник на директорот на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка — — — — —	582
497. Наредба за привремена забрана за ловење риба во реките: Вардар, Треска, Лепенец, Пчиња, Брегалница и Црна Река —	583
498. Правилник за постапката за претходните здравствени прегледи и постапката и роковите за вршење на периодични здравствени прегледи на работниците — —	583
508. Решение за одобрување употреба на учебникот Основи на постапките за III година	594
509. Решение за одобрување употреба на учебникот Применет софтвер за IV година на математичко-информатичката струка —	594
510. Решение за одобрување употреба на учебникот Електрични материјали за I година	594
511. Решение за одобрување употреба на учебникот Анатомија и технички својства на дрвото за I година — — — — —	595
512. Решение за одобрување употреба на учебникот Дендрологија за I година на шумарска и дрвопреработувачка струка —	595
513. Решение за одобрување употреба на учебникот Технологија на конфекционирање мо машинство — — — — —	595

Републички фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта

514. Одлука за утврдување на дефинитивниот годишен износ на средства од задолжителниот заем на стопанството на СР Македонија за 1986 година — — — — —	595
515. Одлука за валоризација на аконтацијата за задолжителниот заем на стопанството на СР Македонија за 1987 година — —	596

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

212. Одлука за валоризација на посебниот додаток (прво усогласување) — — — — —	596
213. Одлука за валоризација на износот на додаток на деца за 1988 година (прво усогласување) — — — — —	597
214. Правилник за составот, надлежноста и начинот на работа на лекарските комисии	597

Список за изменување и дополнување на Списокот на организациите на здружениот труд за заштита на растенијата кои ќе вршат задолжителни здравствени прегледи на земјоделски посеви за производство на семе, објектите за производство на шумско семе и објектите за производство на саден материјал на повеќегодишни земјоделски шумски растенија — —

Објава за планиран елемент за примена на мерилата за распоредување на чистиот доход во периодот јануари — септември 1988 година — — — — —

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 10а, Пошт. фак. 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје